

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 139 Год. LXVI | Вторник, 19 октомври 2010

Цена на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2818. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Штип..	2	2823. <b>Одлука</b> за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот во близина на с.Крстец, во атарот на општина Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО Скопје.....	4
2819. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Скопје.....	3	2824. <b>Одлука</b> за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на школување на втор циклус на студии–специјалистички стручни студии за командни и штабни должности на Воената академија во Скопје во студиската учебна 2010/2011 година.....	4
2820. <b>Одлука</b> за изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2010“ во Република Македонија.....	3	2825. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани.....	5
2821. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии.....	3	2826. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини – руди на олово и цинк на рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица на локалитетот „Свиња Река и Петрова Река“ КО Саса, Македонска Каменица.....	5
2822. <b>Одлука</b> за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот во околината на с. Беловодица, општина Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО Скопје.....	4		

	Стр.		Стр.
2827. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар - Спортска сала „Парк“ Струмица со непосредна спогодба на Кошаркарскиот клуб „Струмица“ од Струмица.....	5	2835. <b>Изменување на лиценца</b> под број 19-4025/1 од 9.11.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	8
2828. <b>Одлука</b> за испраќање на републичките сили за заштита и спасување на меѓународната мултилатерална вежба Измир 2010 во Република Турција.....	6	2836. <b>Изменување на лиценца</b> под број 51-2276/1 од 4.05.2010 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	8
2829. <b>Одлука</b> за воведување на мерка за заштита на пазарот на ориз со врзување на количините на увоз на ориз со откуп на ориз произведен во Република Македонија.....	6	2837. <b>Правилник</b> за процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите за заштита на растенијата.....	9
2830. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	6	2838. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на машиновозачот.....	9
2831. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење недвижни ствари на Министерството за култура.....	7	2839. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за утврдување на условите кои треба да ги исполнува здравствената установа за вршење на здравствен преглед на машиновозачи.....	10
2832. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“ Ростуше.....	7	2840. <b>Правилник</b> за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга	11
2833. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2009 – 2010 година.....	7	2841. <b>Упатство</b> за содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материји.....	19
2834. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебна игра на среќа-„Обложување на спортски натпревари“.....	8	2842. <b>Договор</b> за меѓуопштинска соработка од областа на внатрешната ревизија и инспекциски работи.....	19
		<b>Огласен дел</b> .....	1-76

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2818.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ШТИП

##### Член 1

Со оваа одлука на Јавната здравствена установа Општа болница Штип и престанува користењето на следните недвижни ствари:

- земјиште, сопственост на Република Македонија, запишана во Имотен лист 29 од КО Штип 4, на дел од КП бр. 9829/2 КО Штип 4, со вкупна површина од 3841 м<sup>2</sup>, која согласно Геодетски елаборат изработен од ТП Геопремери – Штип, бр. 147/10 од 12.07.2010 година, заверен од страна на Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности Штип под бр. 10-1110/261 од 12.07.2010 година, претставува новоформирана катастарска парцела 9829/2 КО Штип 4, и

- земјиште, сопственост на Република Македонија, запишана во Имотен лист 29 од КО Штип 4, на дел од КП бр. 9829/3 КО Штип 4, со вкупна површина од 2400 м<sup>2</sup>, која согласно Геодетски елаборат изработен од ТП Геопремери – Штип, бр. 147/10 од 12.07.2010 година, заверен од страна на Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности Штип под бр. 10-1110/261 од 12.07.2010 година, претставува новоформирана катастарска парцела бр. 9829/3 КО Штип 4.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4996/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2819.**

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари:

- лекови – 45 кутии Chlohoquine таблети 100 x 250 мг, со рок на употреба до октомври 2012 година.

## Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје - Скопје.

## Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5674/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2820.**

Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „СЕЕСИМ-2010“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Вежбовната активност „СЕЕСИМ-10“, Симулациска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот текст: вежбовна активност) ќе се одржи во Центарот за управување со кризи во Република Македонија во периодот од 17 до 26 октомври 2010 година, со цел промо-

вирање на соработката, координацијата и интероперативноста помеѓу земјите од Југоисточна Европа и проектите на Иницијативата од состанокот на министрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа, преку ефективна употреба на компјутерско моделирање и симулирање.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претставници од Министерство за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Министерството за економија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст на Република Македонија, Електрани на Македонија-ЕЛЕМ, Министерството за финансии-Царинска управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидро-метеоролошки работи и Дирекција за радијациона сигурност.

3. Финансиските трошоци за подготовката, организацијата и реализацијата на вежбата се обезбедуваат од Министерството за одбрана, просториите и материјално-техничките средства се обезбедуваат од Центарот за управување со кризи.

4. Министерството за одбрана како носител на вежбовната активност ќе ги изврши подготовките и организацијата на вежбовната активност.

5. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5711/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2821.**

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија, бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

## Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии, број 51-3418/2, од 29 јуни 2010 година, во насловот на Одлуката и во член 2 по зборовите: „Министерството за финансии“ се става цртичка и се додаваат зборовите: „Биро за јавни набавки“.

## Член 2

Во член 3 зборовите: „Министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Бирото за јавни набавки“.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5730/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2822.**

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ОКОЛИНАТА НА С. БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД СКОПЈЕ НА ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот во околината на с. Беловодича, општина Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО Скопје, доделена со Договор за концесија бр. 24-8225/1 од 10.10.2007 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на ДПИ „ПЕЛАГОНИЈА МЕРМЕР“ ДОО Скопје, под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија бр. 24-8225/1 од 10.10.2007 година на ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009 и 60/2010).

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5741 /1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2823.**

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. КРСТЕЦ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД СКОПЈЕ НА ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот во близина на с. Крстец, во атарот на општина Прилеп од ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО Скопје, доделена со Договор за концесија бр. 24-8220/1 од 10.10.2007 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на ДПИ „ВАРДАР МЕРМЕР“ ДОО Скопје, под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија бр. 24-8220/1 од 10.10.2007 година на ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009 и 60/2010).

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5742/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2824.**

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ–СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2010/2011 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се определува бројот на кандидатите кои се запишуваат на школување на втор циклус на студии кои се организираат како специјалистички стручни студии за командни и штабни должности на Воената академија во Скопје во студиската учебна 2010/2011 година, вкупно 25 кандидати-официри, со завршен прв циклус на студии, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5758/1 Претседател на Владата  
12 октомври 2010 година на Република Македонија,  
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 2825.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари:

- кревет војнички ..... 6 парчиња;
- душек војнички троделен ..... 6 комплети.

### Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на општина Кочани.

### Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, за правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5759/1 Претседател на Владата  
12 октомври 2010 година на Република Македонија,  
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 2826.

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – РУДИ НА ОЛОВО И ЦИНК НА РУДНИК „САСА“ ДООЕЛ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СВИЊА РЕКА И ПЕТРОВА РЕКА“ КО САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

1. На Рудник „САСА“ ДООЕЛ Македонска Каменица се доделува концесија за експлоатација на минерални суровини – руди на олово и цинк на локалитетот „Свиња Река и Петрова Река“ КО Саса, Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата	
	X	Y
T-1	4.667.778,00	7.624.339,00
T-2	4.666.967,00	7.624.786,00
T-3	4.666.857,00	7.625.131,00
T-4	4.666.528,00	7.624.383,00
T-5	4.665.613,00	7.624.760,00
T-6	4.665.511,00	7.624.589,00
T-7	4.666.598,00	7.624.099,00
T-8	4.667.700,00	7.624.200,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,842 \text{ km}^2$ .

3. Рокот на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува до 28.09.2030 година.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Анексот на Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09, 105/09, 60/10 и 94/10).

5. Начинот на плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определи во Анексот на Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Анексот на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Анексот на Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5761/1 Претседателот на Владата на Република  
12 октомври 2010 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Васко Наумовски**, с.р.

### 2827.

Врз основа 52 став 1 и став 2 алинеја 5 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР-СПОРТСКА САЛА „ПАРК“ СТРУМИЦА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОШАРКАРСКИОТ КЛУБ „СТРУМИЦА“ ОД СТРУМИЦА

### Член 1

Со оваа одлука, недвижната ствар – Спортска сала „Парк“ со вкупна површина од  $3439 \text{ m}^2$ , лоцирана на ул. „Спартакowska“ бб, Струмица, Катастарска парцела бр.15, Катастарска општина Струмица, Имотен лист бр.15661, сопственост на Република Македонија, досегашен корисник: Агенција за млади и спорт, се дава во закуп со услов на користење на недвижната ствар за остварување на непрофитна дејност од интерес на Република Македонија.

**Член 2**

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава за закуп на Кошаркарски клуб „АБА“-Струмица со седиште на ул. „Невена Стојкова“ бр.2/1-2, Струмица за период од 30 години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 250 евра, плус ДДВ, за метар квадратен, пресметана во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, сметано на денот на исплатата.

**Член 3**

Договор за закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Агенцијата за млади и спорт и Кошаркарскиот клуб „АБА“ од Струмица, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5821/1 12 октомври 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**2828.**

Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА МУЛТИЛАТЕРАЛНА ВЕЖБА ИЗМИР 2010 ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната мултилатерална вежба ИЗМИР 2010 (во натамошниот текст: Вежбата) во организација на НАТО, која ќе се одржи во периодот од 18 до 22.10.2010 година во Измир, Република Турција.

2. На Вежбата ќе учествуваат: еден тим за спасување од урнатини со седум припадници и еден офицер за врска од Дирекцијата за заштита и спасување и двајца припадници на Министерството за внатрешни работи со службено куче.

3. Финансиските трошоци за превозот, сместувањето и исхраната на учесниците на Вежбата паѓаат на товар на организаторот.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.

5. По завршувањето на активностите од Вежбата, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6041/1 12 октомври 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**2829.**

Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ОРИЗ СО ВРЗУВАЊЕ НА КОЛИЧНИТЕ НА УВОЗ НА ОРИЗ СО ОТКУП НА ОРИЗ ПРОИЗВЕДЕН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведува мерка за заштита на пазарот на ориз со врзување на количините на увоз на ориз со откупот на ориз произведен во Република Македонија, заради опасност од нарушување на пазарот, како и загрозување на целите на националната земјоделска политика.

**Член 2**

Увозот на ориз се врзува со откупот на ориз од род 2010 година од домашно производство, со право на увоз 1 кгр. на 4 кгр. извршен откуп.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6123/1 12 октомври 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**2830.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари, книги и учебници во тираж по 970 примероци и тоа:

1. Дигитални комуникации
  - Автор: Џон Проакис, Мусад Салехи
  - Издавач: Мек Гроу Хил
  - ISBN-10: 0072957166, ISBN-13: 978-0072957167

2. Нојферт архитектонско проектирање
  - Автор: Ернест Нојферт, Питер Нојферт, Босмаха Беихе, Николас Валиман
  - Издавач: Вили Блеквел
  - ISBN-10: 0632057718, ISBN-13: 9780632057719

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука, без надомест.

**Член 3**

Министерот за транспорт и врски, склучува договор со министерот за образование и наука за уредување на правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6142/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2831.**

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО**  
**КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и со деловен простор на Република Македонија – Скопје, имот во сопственост на Република Македонија, му престанува користењето на недвижните ствари на ул. „Пушкарска“ бр. 33 во Старата Скопска Чаршија кои се евидентирани во Имотен лист бр. 44739, Катастарска парцела 5795, за Катастарска општина Центар 1 и тоа деловни простории:

- Локал бр. 6 со површина на приземје од 33 м<sup>2</sup> и галерија од 16 м<sup>2</sup>;
- Локал бр. 7 со површина на приземје од 47 м<sup>2</sup> и галерија од 16 м<sup>2</sup>;
- Локал бр. 9 со површина од 18 м<sup>2</sup>;
- Локал бр. 10 со површина од 15 м<sup>2</sup>.

**Член 2**

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се даваат на времено користење за време од триесет години, без надоместок, на Министерството за култура.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижните ствари опишано во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и со деловен простор на Република Македонија – Скопје, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6179/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2832.**

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-**  
**РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИ-**  
**ЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ**  
**НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ**  
**„БЛАГОСЛОВ“ РОСТУШЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движната ствар: Трактор John Deere 5303-4WD со број на шасија PY5303E000620 и број на мотор PY3029D173463 со вредност од 976.374,00 денари.

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“ Ростуше, без надомест.

**Член 3**

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со претседателот на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“ Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6180/1  
12 октомври 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2833.**

Врз основа на член 121 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007 и 103/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-**  
**ГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ**  
**ЗА ПЕРИОДОТ 2009 – 2010 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2009 – 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2009 и 5/2010) во делот Б Активности за 2010 година, точка 1 Министерство за економија, во ставот 5 зборовите: „250.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „210.000 денари“.

Во ставот 7 зборовите: „300.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „187.000 денари“.





**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2837.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/07 и 20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПРОЦЕДУРАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА  
СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА  
СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДОБРУ-  
ВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА  
РАСТЕНИЈАТА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите за заштита на растенијата (во натамошниот текст: стручна комисија).

## Член 2

(1) Стручната комисија стручните работи ги врши преку обработка на податоците содржани во документацијата за добивање на одобрение за производи за заштита на растенијата.

(2) Фитосанитарната управа до стручната комисија ја доставува целокупната придружна документација неопходна за изготвување на извештајот за потврдување на стручните работи во постапките за одобрување на производите за заштита на растенијата.

(3) Во постапките за одобрување на производите за заштита на растенијата стручната комисија дава:

- предлог за одобрување на производ за заштита на растенијата;
- предлог за одбивање на производ за заштита на растенијата;
- предлог за дополнително испитување и разгледување на производ за заштита на растенијата;
- предлог за продолжување на важноста на одобрувањето на производ за заштита на растенијата;
- мислење за ревизија на одобрен производ;
- предлог за ограничување или забрана на промет односно употреба на производи;
- мислење во врска со поднесена пријава за издавање на вонредна дозвола за промет;
- мислење за издавање на итни исклучителни дозволи за употреба на нерегистриран производ;
- мислење во врска со поднесено барање за издавање на дозвола за истражување и развој;
- предлог за одобрување на испитување на производ за заштита на растенијата; и
- предлог за забрана на испитување на производ за заштита на растенијата.

## Член 3

(1) Стручната комисија своите наоди и проценки од член 2 став (3) на овој правилник ги доставува до Фитосанитарната управа во вид на извештај во писмена форма.

(2) Извештајот и записникот од работата на стручната комисија се усвојуваат на првата наредна седница.

(3) Извештајот ги содржи мислењата и предлозите од член 2 став (3) на овој правилник.

(4) Извештајот од став (1) на овој член го потпишува претседателот на стручната комисија.

## Член 4

(1) Стручната комисија работи и одлучува на седници.

(2) Седниците се одржуваат во седиштето на стручната комисија, во зависност од интензитетот на работа во Фитосанитарната управа, најмалку шест пати годишно, а по потреба може и повеќе пати.

(3) Стручната комисија работи и донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

(4) Членот на стручната комисија кој не се согласува со мислењето на мнозинството дава издвоено мислење со образложение.

(5) Издвоеното мислење на членот на стручната комисија е составен дел на записникот од седницата на стручната комисија.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-193/6  
септември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

Министер за здравство, **Бујар Османи, с.р.**  
Министер за животна средина  
и просторно планирање,  
**Нецати Јакупи, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

2838.

Врз основа на член 34 став 7 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ПРИСУТНОСТА НА АЛКОХОЛ И/ИЛИ ДРУГИ  
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ВО ОРГАНИЗМОТ  
НА МАШИНОВОЗАЧОТ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на машиновозачот.

## Член 2

Утврдувањето на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на машиновозач се врши со анализа на крв и урина.

Утврдувањето на присутноста само на алкохол во организмот на машиновозач може да се врши и со анализа на издишан воздух.

## Член 3

Утврдувањето на присутноста на алкохол и/или психотропни супстанции на машиновозач се врши со примена на:

- 1) Хемиски оксидационен метод;
- 2) Ензимски метод и
- 3) Суперселективен метод.

## Член 4

Утврдување на присутноста на алкохол може да се врши и на самото работното место на машиновозач со анализа на издишан воздух, со примена на најпогодна технологија за брзо мерење на концентрација на алкохол и со употреба на алкотест.

Алкотестот од став 1 на овој член има точност од 0,02 концентрациско ниво на алкохол, не чита ацетон или други неалкохолни содржини во издишаниот воздух и продуцира испринтан тест резултат.

Ако резултатот од измереното концентрациско ниво покаже вредност поголема од 0,02 присуство на алкохол, по истек на 15 минути тестот се повторува.

Ако анализата од издишаниот воздух повтрно покаже позитивни резултати, утврдувањето на присутноста на алкохол во организмот на машиновозач се врши со анализа на крв и урина.

#### Член 5

При утврдувањето на присутноста на алкохол на самото работното место на машиновозач со анализа на издишан воздух кое се врши од страна на здравствен работник или овластено лице од органот за внатрешни работи, резултатите се запишуваат на извештај кој содржи: име, името на еден од родителите и презимето на машиновозачот и неговиот единствен матичен број, ден, месец и година на вршењето на анализата и резултатите од извршената анализа од издишаниот воздух и полно име и презиме со потпис и факсимил на здравствениот работник, односно потпис на овластеното лице од органот за внатрешни работи.

#### Член 6

Примерок од крв или крв и урина заради утврдување на присутноста на алкохол и или психотропни субстанции на машиновозач се зема од страна на здравствен работник во здравствена установа или на самото место, во присуство на овластено лице од органот за внатрешни работи.

Вадењето на крв се врши по правило со венула или шприц за еднократна употреба при што пред венепункцијата кожата се пребришува со асепсол, а не со алкохол дезинфициенс.

#### Член 7

Примероци од крв и урина заради утврдување на присутноста на алкохол и или психотропни субстанции на машиновозач се земаат и се затвораат во специјални садови-сет за еднократна употреба кои одговараат само за таа намена.

#### Член 8

Вадењето на крвта се зема во количина од најмалку 10 мл. а на урина во количина од најмалку 15 мл.

Садовите со крв и урина херметички се затвораат, на нив се залепува етикета на која се запишува име, име на еден од родителите и презиме и единствениот матичен број на машиновозачот од кој е крвта и урината и веднаш се ставаат во фрижидер со патрони на температура до +4 степени Целзиусови.

#### Член 9

Крвта и урината со придружба на овластеното лице од член 6 став 1 на овој правилник се испраќаат на анализа до најблиската овластена здравствена установа со записник на кој здравствениот работник го запишува времето и датата на земањето на крвта и урината, а точноста на впишаните податоци ја потврдува со својот потпис и факсимил и со штембил и печат ако земањето на крвта и урината е извршено во здравствена установа.

#### Член 10

Времето од земањето на крвта и урината со доставувањето до овластената здравствена установа и вршењето на анализата заради утврдување на присутноста на алкохол и/или психотропни субстанции на машино-

возач не треба да биде подолго од дваесет и четири часа, а резултатот од извршената анализа се запишува на извештај во кој се содржани: името на овластената здравствена установа, името, татково име и презиме на машиновозачот и неговиот единствен матичен број, часот, денот, месецот и годината на приемот и часот, денот, месецот и годината на вршењето на анализата, резултатите од извршената анализа од крвта и урината, потпис на овластеното лице и округлиот печат од овластената установа.

Резултатот од извршената анализа се доставува до органот кој ја барал анализата најдоцна до 48 часа.

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на железничкиот работник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/07).

#### Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-8202/1  
7 октомври 2010 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

#### 2839.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10), министерот за здравство донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА МАШИНОВОЗАЧИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за утврдување на условите кои треба да ги исполнува здравствената установа за вршење на здравствен преглед на машиновозачи.

#### Член 2

Здравствен преглед на машиновозач може да врши здравствена установа која има:

1) - здравствени работници со високо образование, специјалисти по: офталмологија, оториноларингологија, неврологија, психијатрија, радиодијагностика и трудова медицина;

- соодветен број на здравствени работници со средно, више или високо стручно образование во траење од три години и

- психолог и социјален работник.

2) опрема за биохемиска лабораторија, периметар, рефрактометар, аномалоскоп, тонометар, офталмоскоп, биомискоскоп, аудиометар, синусоскоп, ЕЕГ апарат, ЕХО апарат, рентген апарат, ЕКГ апарат, стрес тест, спирометар, психодијагностички тестови Пи психодијагностички апарати од ЦРД серија и

3) соодветни простории за вршење на дејностите од областите на офталмологијата, оториноларингологијата, неврологијата, психијатријата, радиодијагностиката, медицината на трудот и биохемијата, согласно Пра-

вилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи, а спроведувањето на психолошко тестирање и на работни терапии од областа на социјалната заштита се врши во простории од најмалку 25 м<sup>2</sup>.

#### Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за утврдување на условите кои треба да ги исполнува здравствената установа за вршење на здравствен преглед на железнички работник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/07).

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8203/1  
7 октомври 2010 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

### АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

2840.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со членовите 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 18.10.2010 година донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и условите за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга, барањата за квалитет на услугите опфатени со универзалната услуга, параметрите за квалитет и нивното мерење, висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на услугите опфатени со универзална услуга како и методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга.

##### Член 2

(1) Услуги опфатени со универзалната услуга, а кои се предмет на уредување со овој правилник, во согласност со член 33 од Законот за електронските комуникации се:

- Пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација;
- Достапност на податоците од целосниот телефонски именик и од телефонската служба за информации;
- Обезбедување на разумен број на јавни телефонски говорници;
- Обезбедување на услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајни корисници со посебни потреби.

##### Член 3

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации се употребуваат и изрази кои го имаат следното значење:

1) давател на универзална услуга е оператор и/или давател на јавно достапни телефонски услуги, (освен за обезбедување на целосен телефонски именик и за обезбедување на телефонска служба за информации, кој не мора да биде оператор и/или давател на јавно достапни телефонски услуги) определен од страна на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации, за обезбедување една или повеќе услуги опфатени со универзалната услуга;

2) телефонски број е националниот број (NSN-National Significant Number) определен во важечкиот План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија, кој може да биде географски или негеографски број;

3) телефонски именик е податочна база за телефонските претплатници на одреден оператор на јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни комуникациски услуги;

4) целосен телефонски именик е податочна база за телефонските претплатници на сите оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги во Република Македонија (фиксни и мобилни);

5) телефонска служба за информации е јавно достапна телефонска услуга за обезбедување на информации од целосниот телефонски именик;

6) претплатничка линија е врска помеѓу мрежната завршна точка на страната на претплатникот и влезната точка на локална телефонска централа или оддалечен претплатнички степен на локална телефонска централа;

7) пријава на дефект е пријава за прекин или нарушен квалитет на услугата предизвикан од дефект во јавната електронска комуникациска мрежа на операторот или во друга јавна електронска комуникациска мрежа поврзана со таа мрежа, а која е примена од надлежната служба на давателот на универзална услуга за поврзување на крајниот корисник со јавна телефонска мрежа, но не се однесува на дефектите на претплатничката инсталација или претплатничката терминална опрема;

8) зачестеност на дефекти по претплатничка линија е процентуален однос помеѓу бројот на пријави на дефекти и просечниот број на претплатнички линии на соодветната јавна електронска комуникациска мрежа во одреден временски период;

9) неуспешен повик е повик на правилно избран број, доколку применетата технологија го обезбедува – после сигналот на слободно бирање, при кој повикувачот во рок од 30 секунди од моментот кога јавната електронска комуникациска мрежа ги има примено сите податоци за воспоставување на врската нема добиено сигнал на зафатеност, сигнал на звонење или сигнал на јавување;

10) зачестеност на неуспешни повици е процентуален однос помеѓу бројот на неуспешни повици и вкупниот број на сите повици во одреден временски период;

11) зачестеност на приговори за износот на сметката за извршена универзална услуга е процентуален однос помеѓу бројот на приговори за износот на сметката за извршената универзална услуга за поврзување на крајниот корисник со јавна телефонска мрежа и вкупниот број на сите издадени сметки за таа услуга;

12) удел на исправни јавни телефонски говорници е процентуален однос помеѓу бројот на јавни телефонски говорници во исправна работа и вкупниот број на сите поставени јавни телефонски говорници;

13) време на доцнење на сигналот за слободно бирање е времето кое ќе помине од моментот кога повикувачот ќе го затвори струјното коло на претплатничката линија до моментот на добивање на сигнал за слободно бирање;

14) време за одговор на лице-оператор е времето што поминува од моментот на прием на последната цифра на повикувачкиот број на надлежната служба на операторот на јавната телефонска мрежа до моментот на јавување на лицето-оператор;

15) време на отстранување на пријавен дефект е времето што поминува од моментот на прием на последната цифра на повикувачкиот број на телефонската служба за информации до моментот на јавување на лицето задолжено за давање на информации од целосниот телефонски именик, односно до моментот на јавување на автоматскиот говорен систем;

16) време на отстранување на пријавен дефект е времето што поминува од моментот на приемот на пријавата за дефект до моментот на отстранување на дефектот, односно повторно воспоставување на непрекината телефонска услуга;

17) време на воспоставување на повик е време изразено во секунди со точност од една десетина секунда што поминува од моментот кога јавната телефонска мрежа ги примила сите податоци потребни за воспоставување на врска до моментот кога повикувачот ќе добие сигнал на зафатеност, сигнал на звонење или сигнал на јавување;

18) време на воспоставување на услугата е времето мерено во денови што поминува од денот на приемот на барање за одредена телефонска услуга во пишана или електронска форма до денот на приклучување на претплатничката терминална опрема на јавната телефонска мрежа со што се овозможува користење на бараната услуга;

19) обврска за обезбедување на универзална услуга е обврска што Агенцијата му ја наметнува на определените еден или повеќе даватели на универзална услуга, така да универзалната услуга се обезбедува на целата територија на Република Македонија;

20) нематеријални поволности од обезбедување на универзална услуга се поволности што давателот на универзална услуга ги стекнува заради зголемена препознатливост на неговиот трговски заштитен знак (лого на компанијата), присутноста на целата територија на државата и на тоа споредливо помалите трошоци што му се потребни за ширење на својата мрежа до нови корисници, животниот циклус на одделен корисник и маркетиншката предност заради пристапот до големата база на телефонски корисници. Нематеријалните поволности не можат непосредно да се измерат, но затоа повеќето можат да се оценат.

21) материјални поволности од обезбедување на универзална услуга се поволности што се мерливи и кои што давателот на универзална услуга ги стекнува на пример заради водењето на збирна сметка и збирна база на податоци.

## 2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

### Член 4

(1) Агенцијата може да определи еден или повеќе даватели на универзална услуга за обезбедување една или повеќе од услугите опфатени со универзалната услуга, а утврдени во член 2 од овој правилник, со цел да обезбеди овие услуги да бидат достапни на целата територија на Република Македонија. Давателот или давателите на универзална услуга може да обезбедуваат различни услуги и/или да покриваат различни делови од територијата на Република Македонија.

(2) За определување на даватели на универзална услуга, Агенцијата објавува јавен тендер. Пред да покрене постапка за објавување на јавен тендер, Агенцијата ќе упати јавен повик за изјавување на интерес за обезбедување една или повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, а интересот треба да биде изјавен во рок кој не може да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

### Член 5

(1) Агенцијата ја спроведува постапката на јавен тендер со претквалификација со цел претходно да ја утврди економско-финансиската и техничката способност на пријавените кандидати и врз основа на утврдени критериуми да изврши избор на одреден број кандидати кои би биле подготвени и квалификувани со сигурност да ја обезбедуваат универзалната услуга.

(2) Критериумите за оценување врз основа на кои ќе се изврши избор на давател на универзална услуга, Агенцијата ги определува во Одлуката за објавување на јавен тендер и во тендерската документација, при што особено ќе ја има предвид:

- подготовноста на кандидатот да ја обезбедува услугата опфатена со универзална услуга во определена област и

- висината на потрениите средства за обезбедување на услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбедување и соодветниот износ на надомест од фондот за универзална услуга што го бара кандидатот за да ја обезбедува услугата опфатена со универзалната услуга.

(3) За тендерската постапка за избор на давател на универзална услуга, вклучувајќи ги и критериумите за оценување на кандидатите, Агенцијата треба претходно да има добиено согласност од министерот надлежен за електронските комуникации.

### Член 6

(1) Директорот на Агенцијата донесува одлука за објавување на јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга во рок од седум дена од истекот на рокот утврден во член 4 став (2) на овој правилник.

(2) Одлуката од став (1) на овој член особено содржи:

- услугите опфатени со универзалната услуга, а што ќе бидат предмет на јавниот тендер;

- документацијата што кандидатите треба да ја достават;

- критериумите за оценување;

- рок и начин на поднесување на понудите;

- место, време и лице за контакт од кои заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација, цената на тендерската документација и начинот за плаќање на истата;

- рок во кој кандидатите ќе бидат известени за донесената одлука;

- рокот во кој ќе се склучи договор со определениот давател на универзална услуга.

(3) Одлуката од став (1) на овој член Агенцијата задолжително ја објавува во Службен весник на Република Македонија.

### Член 7

(1) Јавниот тендер за определување на давател на универзална услуга се спроведува во две фази.

(2) Во првата фаза (претквалификација):

- а) се објавува јавен повик до сите заинтересираните страни да достават барање за учество во постапката за определување на давател на универзална услуга;

б) се утврдува економско-финансиската и техничка способност на кандидатите кои имаат доставено барање за учество во постапката за определување на давател на универзална услуга;

в) се избираат способните кандидати кои можат да ја обезбедуваат универзалната услуга;

(3) Агенцијата одлучува за способноста на заинтересираните страни врз основа на доставената документација за економско-финансиската и техничката способност, при што ги применува принципите на објективност и недискриминација.

(4) Рокот за донесување на одлуката од став (3) на овој член не може да биде подолг од 2 (два) месеци од денот на доставување на барањата за учество.

(5) Во втората фаза Агенцијата упатува писмена покана, без јавно објавување, до сите избрани способни кандидати да достават понуди. Со писмената покана се доставува и тендерска документација.

(6) Рокот за доставување на понудите од став (5) на овој член не може да биде пократок од 30 дена од денот на испраќање на писмената покана.

(7) Одлуката за избор, односно за склучување на договор со определениот давател на универзална услуга, или одлуката за неизбор или за неуспех на јавниот тендер/поништување ја донесува директорот на Агенцијата во рок не подолг од 15 дена од денот определен за доставување на понудите.

(8) Директорот на Агенцијата ќе побара согласност од министерот надлежен за електронските комуникации, пред да ја донесе одлуката од став (7) на овој член.

(9) Агенцијата склучува договор со определениот давател на универзална услуга за период од пет години.

#### Член 8

(1) Доколку при постапката на јавен тендер не се изврши избор на давател на универзална услуга, Агенцијата може да донесе одлука со која ќе определи еден или повеќе даватели на универзална услуга. Агенцијата како давател на универзална може да го определи операторот со значителна пазарна моќ на јавни телефонски услуги на определена фиксна локација или операторот со најголем број на претплатници на јавни телефонски услуги на определена фиксна локација. При донесувањето на одлуката Агенцијата ќе ги примени принципите на ефективност, објективност и транспарентност.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член, која треба да биде детално образложена, поблиску се одредуваат обврските што треба да ги исполни секој од давателите на универзална услуга, а особено во поглед на географската покриеност, како и за начинот и условите за обезбедување на универзалната услуга, а во согласност со одредбите на Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(3) Агенцијата, пред да ја донесе одлуката од ставот (1) на овој член ќе побара од сите оператори на јавно достапни телефонски услуги да и достават податоци за покриеноста со електронската комуникациска мрежа, податоци за планираното зголемување на покриеноста, планираните понуди на услуги на пазарот, вклучувајќи ги и цените како и финансиските показатели за работењето на операторот, а со цел да се утврди можноста за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга.

(4) Агенцијата ќе го склучи договорот со определениот давател на универзална услуга по претходно добиена согласност од министерот надлежен за електронските комуникации.

### 3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА

#### 3.1. Пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација

##### Член 9

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација треба на секој краен корисник, врз основа на негово разумно барање, да му обезбеди пристап до јавните телефонски услуги на определена фиксна географска локација, со што ќе му овозможи појдовни и дојдовни повици во локалниот, националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и пренос на податоци со брзина од минимум 9600 бит/с.

(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува преку јавна телефонска мрежа без разлика на видот на применетата технологија (мобилен, фиксен и сл).

(3) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди исправно и непречено функционирање на својата телефонска мрежа во согласност со одредбите на Законот за електронски комуникации, овој правилник и другите прописи донесени врз основа на закон.

(4) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди услугата да им биде достапна на корисниците непрекинато во текот на 24 часа, освен за период кога е можен прекин на напојување со електрична енергија на страна на претплатник и кога има штета од виша сила.

(5) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да воспостави и одржува Служба за грижа за корисниците, во која спаѓаат:

- Служба за информации во врска со услугите; и
- Служба за пријава и отстранување на дефекти на претплатничка линија.

(6) Службата за грижа за корисниците од став (5) на овој член треба да им биде на располагање на крајните корисници 24 часа секој ден во неделата.

#### 3.2. Целосен телефонски именик и телефонска служба за информации

##### 3.2.1. Форма и содржина на целосниот телефонски именик

##### Член 10

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедување целосен телефонски именик го обезбедува целосниот телефонски именик во печатена и/или електронска форма.

(2) Целосниот телефонски именик треба да содржи податоци особено за:

- телефонските претплатници кои се граѓански лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и телефонски број;

- телефонските претплатници што се правни или физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни единици (доколку ги има) со соодветните телефонски броеви.

(3) Правните или физичките лица што вршат дејност даваат податоци најмалку за еден телефонски број кој треба да биде објавен во целосниот телефонски именик.

(4) Целосниот телефонски именик обебеден во печатена форма освен податоците за телефонските претплатници може да содржи и комерцијални огласи.

## Член 11

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик треба податоците за претплатниците на различни оператори и/или даватели на јавно достапни телефонски услуги да ги прикаже на идентичен и недискриминаторски начин во целосниот телефонски именик.

(2) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди целосниот телефонски именик да им биде достапен на сите корисници во соодветната печатена и/или електронска форма.

(3) Во целосниот телефонски именик кој е достапен во електронска форма промените на податоците за претплатниците се прикажуваат во рок не подолг од 24 часа од приемот на променетите податоци и истиот се ажурира постојано. Целосниот телефонски именик кој е достапен во печатена форма треба да се ажурира и објавува најмалку еднаш годишно.

(4) Податоците за претплатниците од целосниот телефонски именик треба да им бидат на располагање на сите даватели на телефонски именици, како и на телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик, на транспарентен и недискриминаторски начин и по цени базирани на трошоци. Агенцијата на својата веб страна објавува податоци за давателите на телефонски именици како и за давателите на универзална услуга за обезбедување телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик.

(5) Податоците за претплатниците од целосниот телефонски именик можат да бидат користени само за онаа намена за која претплатникот му дал писмена согласност на својот оператор или давател на јавно достапни телефонски услуги, како и во случаи утврдени со закон.

## Член 12

(1) Операторите и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги, во согласност со начелата на непристрасност, недискриминација и по цени базирани на трошоци му ги доставуваат податоците за своите претплатници на давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик.

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик во договор со сите оператори и/или даватели на јавно достапни телефонски услуги го утврдува образецот за доставување на податоци за претплатниците и истиот треба да содржи податоци особено за:

- телефонските претплатници кои се граѓански лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и телефонски број;

- телефонските претплатници што се правни или физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни единици (доколку ги има) со соодветните телефонски броеви;

- согласност, односно забрана од претплатникот неговите податоци или дел од податоците да бидат објавени во печатениот или електронски целосен телефонски именик или до тие податоци да може да се дојде преку телефонската служба за информации.

(3) Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик ја определува постапката, начинот, роковите и временската рамка кога операторите и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги треба да ги достават податоците или измените на податоците за своите претплатници.

(4) Операторите и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги треба податоците за своите претплатници да му ги доставуваат на давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик најмалку еднаш годишно, а измените на податоците за своите претплатници во рок од 48 часа по направената измена.

(5) Операторите и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги не доставуваат податоци во целосниот телефонски именик за оние свои претплатници кои што во писмена форма имаат побарано нивните податоци да не бидат објавувани.

(6) Доколку претплатникот го пренесе телефонскиот број кај друг оператор и/или давател на јавно достапни телефонски услуги, операторот-примател на бројот по извршеното пренесување на бројот е одговорен за доставување на податоците на претплатникот во целосниот телефонски именик.

(7) Операторите и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги се одговорни за правата на своите претплатници чии податоци се доставуваат во целосниот телефонски именик. Давателот на универзалната услуга за обезбедување на целосен телефонски именик не е одговорен за објавените податоци во целосниот телефонски именик, а кои му ги доставил соодветниот оператор и/или давател на јавно достапни телефонски услуги.

## Член 13

(1) Операторот и/или давателот на јавно достапни телефонски услуги треба да ги информира своите претплатници за нивните права поврзани со објавувањето на нивните податоци во целосниот телефонски именик.

(2) Секој претплатник на јавно достапни телефонски услуги има право до својот оператор и/или давателот на јавно достапни телефонски услуги да достави писмено барање со кое ќе побара неговите податоци да не бидат објавени во целосниот телефонски именик, или пак да достави писмено барање со кое ќе побара вклучување, повлекување, односно бришење на сите или на дел од податоците објавени во целосниот телефонски именик, без притоа да му биде наплатен било каков надоместок.

**3.2.2. Телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик**

## Член 14

(1) Давателот на универзалната услуга за обезбедување на телефонска служба за информации треба да им обезбеди можност на корисниците да ги добијат податоците за претплатниците кои се објавени во целосниот телефонски именик преку:

- повикување на скратен број, определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија и кој е достапен од било која јавна телефонска мрежа во Република Македонија;

- испраќање на кратка текстуална порака на скратен број, определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија и кој е достапен од било која јавна телефонска мрежа во Република Македонија, а која обезбедува можност за испраќање на текстуални пораки; или

- Пристап на интернет портал, без наплата на надоместок.

(2) Телефонската служба за давање на информации преку повикување на скратен број од став (1) алинеја 1 на овој член треба, без надоместок, да му биде достапна на корисник на јавна говорница, како и на корисник кој е слеп или на некој друг начин му е оневозможено читање на телефонски именик, а кој е регистриран кај давателот на универзална услуга како лице со инвалидитет.

(3) Телефонската служба за давање на информации од целосниот телефонски именик преку испраќање на кратка текстуална порака од став (1) алинеја 2 на овој член треба без надоместок, да му биде достапна на корисник со оштетен слух кој не е во можност да ја добие бараната информација преку повикување на скратен број од став (1) алинеја 1 на овој член.

(4) Телефонската служба за давање на информации од целосниот телефонски именик може да биде достапна и преку пристап на интернет портал, без наплата на надоместок.

(5) Податоците што ги води телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик треба да се ажурираат најмалку еднаш месечно.

### 3.3. Јавни телефонски говорници

#### Член 15

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници, на територијата на која ја обезбедува услугата треба да постави разумен број на јавни телефонски говорници, за да се задоволат потребите на крајните корисници од аспект на географската опфатеност со задоволителен број на јавни телефонски говорници со можност за пристап на корисниците со посебни потреби и со соодветен квалитет на услугата.

(2) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди можност од сите поставени јавни телефонски говорници бесплатно да се бираат броевите на службите за итни повици, како и на телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик.

(3) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди поставените јавни телефонски говорници да прифатат и поинаков начин на исплата, како што се монети, дебитни и кредитни картички или при-пејд картички.

(4) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член треба да обезбеди разумен број и поставеност на јавните телефонски говорници што ќе бидат прилагодени за лицата со инвалидитет. Агенцијата може да го задолжи давателот на универзална услуга да обезбеди јавни телефонски говорници прилагодени за потребите на лицата со инвалидитет на одредено подрачје врз основа на искажани оправдани потреби, односно во координација со здруженијата на лица со инвалидитет.

(5) Доколку Агенцијата определи друг давател на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници за истата територија, дотогашниот давател на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници треба да го информира новиот давател на универзалната услуга за состојбата и покриеноста на подрачјето со јавни телефонски говорници, а кое може да влијае на исполнување на обврските определени во ставовите (2) и (3) на овој член за новиот давател на универзалната услуга.

(6) Давателот на универзална услуга од став (1) на овој член може на територијата на која ја обезбедува услугата, да го прекине обезбедувањето на јавни телефонски говорници на одредена локација, особено во следните случаи.

- доколку во непосредна близина на јавната телефонска говорница е поставена друга јавна телефонска говорница и

- доколку јавната телефонска говорница е уништен или сериозно оштетена најмалку три пати последователно во период од една година.

(7) Доколку Агенцијата врз основа на добиено мислење од заинтересираните страни оцени дека обврската за јавни телефонски говорници е достапна на задоволително ниво, може да одлучи истата да не ја воведе, на целата или на дел од територијата на Република Македонија.

### 3.4. Обезбедување на универзална услуга за корисници со посебни потреби

#### Член 16

(1) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација и давателот на универзална услуга за обезбедување на јавни говорници а со цел да обезбедат услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги при обезбедувањето на услугите треба да ги имаат предвид потребите на лицата со посебни потреби со преземање на соодветни мерки.

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација треба на лицата со оштетен слух или на лицата со сериозни говорни проблеми да им понуди терминална опрема, по цена на чинење, која ќе им овозможи повици еднакви на говорните, како на пример праќање на текстуални пораки или на некој друг визуелен начин. Секоја поправка или замена на терминалната опрема ќе биде извршена бесплатно од страна на давателот на универзалната услуга, освен ако се докаже дека претплатникот ја злоупотребил терминалната опрема.

(3) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација треба да обезбеди за слепите лица и лицата кои имаат сериозни проблеми со видот можност за примање бесплатни информации за цената на услугите или за нивната последна телефонска сметка со бирање на посебен број определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

(4) Давателот на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници, по барање поднесено од страна на разумен број на корисници со оштетен слух или на корисници со сериозни говорни проблеми, треба на одредена локација да постави јавни телефонски говорници со можност за текстуална комуникација.

(5) Давателот на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници треба да обезбеди одреден број од јавните телефонски говорници да бидат достапни и употребливи за лица што користат инвалидска количка.

(6) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација со цел да обезбеди услови за еднаков пристап и достапност за користење на јавните телефонски услуги треба на корисниците со статус на социјален случај и на корисниците со посебни социјални потреби, определени како такви согласно со закон, да им понуди посебни цени или пакети на услуги кои се разликуваат од цените што се однесуваат на другите претплатници.

(7) Давателот на универзалната услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација треба да овозможи за лицата со посебни потреби плаќањето на сметката за обезбедената универзална услуга да се изврши на адресата на која што живее лицето.

#### 4. ЦЕНИ И ОПШТИ УСЛОВИ

##### Член 17

(1) Општите услови за обезбедување на универзалната услуга на давателот на универзална услуга кој обезбедува и други видови на електронски комуникациски услуги се составен дел на општите услови за пристап и користење на јавни комуникациски услуги определени со Законот за електронските комуникации.

(2) Општите услови и цените на поединечните услуги опфатени со универзалната услуга треба да бидат еднакви за сите крајни корисници на целата територија на Република Македонија.

(3) Агенцијата го следи нивото и промените на цените на услугите опфатени со универзалната услуга.

(4) Давателот на универзална услуга треба да ги утврдува цените и општите услови за обезбедување на универзалната услуга, така што претплатниците на определени услуги опфатени со универзалната услуга да не се должни да платат за услугите што не се неопходни или не се бараат за обезбедување на овие услуги.

(5) Давателот на универзална услуга треба да им обезбеди на своите претплатници, на нивно барање, едноставна и бесплатна забрана на одредени видови на појдовни повици, односно повици на одредени видови на броеви и серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

(6) Давателот на универзална услуга треба да им обезбеди на своите претплатници, бесплатно, детална сметка за обезбедените услуги опфатени со универзалната услуга. Доколку давателот на универзална услуга обезбедува и други видови на електронски комуникациски услуги, тој треба да им обезбеди на своите претплатници, бесплатно детална сметка за електронските комуникациски услуги, во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации, во која треба прегледно да бидат одвоени трошоците за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга од трошоците за обезбедување на другите видови на електронски комуникациски услуги.

(7) Давателот на универзална услуга треба на своите претплатници да им обезбеди и можност за плаќање однапред (при-пејд) за пристап и користење на услугите опфатени со универзалната услуга.

(8) Агенцијата може на давателот на универзална услуга при формирањето на цените за поединечните услуги опфатени со универзалната услуга да му утврди еден од следните модели за формирање на цени:

- Ограничување на малопродажните цени (price cap);
- Формирање на цени врз географски просек; или
- Друг сличен модел за формирање на цена.

(9) Давателите на универзална услуга треба општите услови и цените за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга да ги објават на својата веб страна и/или на начин на кој ќе бидат достапни на јавноста а пред секоја промена на општите услови и цените за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга навремено, претходно да ја известат Агенцијата.

#### 5. БАРАЊА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА

##### 5.1. Параметри за квалитет и нивно мерење

##### Член 18

(1) Давателот на универзална услуга ги мери параметрите за квалитет на универзалната услуга во согласност со одредбите на овој правилник на начин и според постапка утврдени со упатството на ETSI EG 202 057.

(2) Давателот на универзална услуга најдоцна до 31 март во тековната година, а за претходната година до Агенцијата ги доставува податоците за квалитет на обезбедување на универзална услуга врз база на параметрите за квалитет и мерните методи и истите ги објавува на достапен, детален и разбирлив начин. Овие податоци, давателот на универзална услуга ги доставува и на основано барање на Агенцијата, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Податоците за параметрите за квалитет на универзалната услуга треба да бидат прикажани посебно за секое географско нумерациско подрачје во согласност со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија.

(4) Податоците за параметрите за квалитет на универзална услуга од член 24 на овој правилник се прикажуваат посебно за повиците на националниот и меѓународниот телефонски сообраќај. Податоците за параметрите за квалитет на универзална услуга од член 25 на овој правилник се прикажуваат посебно за повиците во националниот и меѓународниот сообраќај, при што податоците за меѓународниот сообраќај се прикажуваат одделно за појдовните и одделно за дојдовните повици.

(5) Агенцијата го следи квалитетот на универзалната услуга и доколку основано се сомнева во точноста и вистинитоста на доставените податоци од став (3) на овој член, таа постапува согласно со одредбите од член 37 ставови (4) и (5) од Законот за електронските комуникации.

##### Член 19

(1) Агенцијата може да му наложи на давателот на универзална услуга да превземе мерки за подобрување на одделен параметар за квалитет на универзалната услуга во согласност со Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(2) Давателот на универзална услуга во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од Агенцијата, до Агенцијата ќе предложи предлог-мерки за подобрување на одделен параметар за квалитет на универзалната услуга или за отстранување на утврдените недостатоци во обезбедувањето на квалитет на универзалната услуга, на кои Агенцијата дава согласност.

(3) Давателот на универзална услуга во рок од 30 дена од денот на приемот на согласноста на Агенцијата за спроведување на предложените мерки од став (2) на овој член треба да ги отсрани утврдените недостатоци и да го усогласи обезбедувањето на универзалната услуга со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(4) Во случај давателот на универзална услуга да не постапува согласно одредбите од став (2) и (3) на овој член, Агенцијата ќе постапи согласно одредбата од член 37 став (5) на Законот за електронските комуникации.



## 5.2. Минимални услови за квалитет на универзалната услуга

### Член 20

(1) Времето на почетно приклучување за пристап на јавна телефонска мрежа на фиксна географска локација не смее да биде подолго од седум дена за 95% реализирани приклучоци во една календарска година.

(2) Давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација ја известува Агенцијата за причините за нереализираните приклучоци во една календарска година за време подолго од 30 дена.

### Член 21

Зачестеноста на пријавени дефекти на претплатничка линија не смее да надмине вредност од 15% во една календарска година.

### Член 22

(1) Времето за отстранување на пријавен дефект не смее да биде подолго од 1 (еден) работен ден (24) часа за 80% пријавени дефекти во една календарска година.

(2) Отстранувањето на пријавени дефекти на пристапните линии до службата што го опслужува единствениот број за итни повици Е-112 има предност во однос на отстранувањето на сите други видови на пријавени дефекти во текот на 24 часа секој ден во неделата во согласност со посебен пропис со кој се регулира работењето на службата што го опслужува единствениот број за итни повици Е-112, како и пристапните линии до службите од јавен интерес во Република Македонија (со повикувачки број од серијата 19х).

### Член 23

Времето на доцнење на сигналот за слободно бирање не смее да биде поголемо од 2 (две) секунди.

### Член 24

Зачестеноста на неуспешни повици во јавната телефонска мрежа на давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација не смее да премине вредност од 2% за меѓународни повици и 3% за национални повици во една календарска година.

### Член 25

(1) Просечното време на воспоставување на повик во јавната телефонска мрежа на давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација не смее да премине вредност од 3 (три) секунди за национални повици и 4,5 (четири и половина) секунди за меѓународни повици во една календарска година.

(2) Времето на воспоставување на повик во јавната телефонска мрежа на давателот на универзална услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација во кое се воспоставени 80% повици на една претплатничка линија во една календарска година не смее да премине вредност од 5 (пет) секунди.

### Член 26

(1) Просечното време на јавување на лицето-оператор од надлежната служба на операторот на јавната телефонска мрежа не смее да премине вредност од 15 секунди во една календарска година.

(2) Процентот на повици на кои лицата-оператори одговориле во период до 20 секунди не смее да биде помал од 80% во една календарска година.

### Член 27

(1) Просечното време на јавување на лицето-оператор задолжено за давање информации не смее да премине вредност од 15 секунди во една календарска година.

(2) Процентот на повици на кои лицата-оператори задолжени за давање на информации одговориле во период до 20 секунди не смее да биде помал од 80% во една календарска година.

### Член 28

Уделот на исправни јавни телефонски говорници не смее да биде помал од 90% во една календарска година.

### Член 29

Зачестеноста на приговори за износот на сметката за обезбедена универзалната услуга за обезбедување пристап до јавни телефонски услуги на определена фиксна географска локација не смее да биде поголема од 0,5% во една календарска година.

## 6. МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ ТРОШОЦИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ ПОВОЛНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

### Член 30

(1) Давателот на универзална услуга има право на надоместок, доколку обезбедувањето на услугите опфатени во универзалната услуга за него создава неправеден товар. Ако Агенцијата утврди дека постои такво оптоварување, истото ќе го пресмета како него трошоци за обезбедување на конкретната универзална услуга.

(2) Давателот на универзална услуга, обврската за обезбедување на универзална услуга ја исполнува врз база на реални трошоци.

(3) Пресметката на реалните трошоци треба да биде базирана на принципите на објективност, пропорционалност, транспарентност и недискриминација.

(4) Реалните трошоци за обезбедување на универзална услуга се пресметуваат како разлика меѓу реалните трошоци за обезбедување на универзалната услуга и трошоците кои давателот на универзална услуга би ги имал кога не би бил давател на универзална услуга, при што се земаат предвид поволностите што ги има давателот на универзалната услуга, а што произлегуваат од обезбедувањето на универзалната услуга, вклучувајќи ги и нематеријалните поволности.

(5) Доколку давателот на универзална услуга врши повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, треба да ги пресмета трошоците за обезбедување на универзална услуга одделно за секоја услуга опфатена со универзалната услуга, при што давателот на универзална услуга вкупните реални трошоци за обезбедување на универзална услуга ги пресметува како сума на реалните трошоци за секоја одделна услуга опфатена со универзалната услуга, од кои потоа се одземаат нематеријалните поволности.

### Член 31

(1) Трошоците за обезбедување на универзална услуга можат да ги содржат трошоците за обезбедување единствено на услугите опфатени со член 33 од Законот за електронските комуникации

(2) При пресметка на реалните трошоци не се земаат предвид.

а) трошоците што се последица на неможнoста за ребаланс на цените на давателот на универзална услуга поради мерки донесени за регулација на релевантен пазар;

б) трошоци наменети за безбедноста и одбраната на државата,

в) трошоци за обезбедување на комуникациски услуги кои не се опфатени со универзалната услуга, а се наменети за училишта, болници и сл.

г) компензации и вратени средства на корисниците заради несоодветен квалитет на универзалната услуга.

д) трошоци на замена, проширување или надградба на опрема заради модернизација на комуникациската мрежа, но не и трошоците кои ќе ги има давателот на универзална услуга, а кои се однесуваат на надградба на мрежата за потребите на лица со инвалидитет и исполнување или подобрување на параметрите за квалитет на универзалната услуга, и

ѓ) трошоци заради водење на посебно сметководство за трошоците за обезбедување на универзалната услуга.

#### Член 32

(1) Давателот на универзална услуга има право при пресметка на реалните трошоци да пресметува разумна стапка на поврат на ангажираниот капитал (ROCE).

(2) Во пресметката на реалните трошоци на давателот на универзалната услуга, целата постапка и критериумите за пресметка треба да бидат јасно претставени.

(3) Давателот на универзална услуга треба јасно да ги означи и опише.

а) профитабилните и непрофитабилните географски подрачја,

б) критериумите за определување на профитабилни и непрофитабилни крајни корисници,

в) профитабилните корисници во непрофитабилните географски подрачја,

г) непрофитабилните корисници во профитабилните географски подрачја,

д) границата при која корисникот станува непрофитабилен,

ѓ) критериуми за определување на непрофитабилно географско подрачје,

е) трошоците што можат да се избегнат за непрофитабилните корисници.

#### Член 33

Давателот на универзална услуга треба да води посебно сметководство за трошоците за обезбедување на универзалната услуга.

#### Член 34

Доставувањето на податоците за реалните трошоци, ревидирана завршна сметка и податоците што биле користени во пресметката на реалните трошоци е определено во членот 38 од Законот за електронските комуникации.

### 7. ВИСИНА НА СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

#### Член 35

(1) Сите оператори кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и или даватели на јавни комуникациски услуги на територијата на Република Македони-

ја кои годишно остваруваат минимален бруто-приход од 100.000 евра, обезбедуваат средства за надоместување на реалните трошоци на давателот на универзална услуга.

(2) Износот на средствата од став (1) на овој член изнесува 0,35% од вкупниот приход што се остварува со вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и или обезбедување јавни комуникациски услуги.

(3) Директорот на Агенцијата, а врз основа на доставените податоци за остварените приходи од вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и давање комуникациски услуги во Република Македонија во претходната година, со решение го утврдува рокот на плаќање и износот на средствата за надоместување на реалните трошоци на давателот на универзалната услуга за секој од операторите и или давателите на јавни комуникациски услуги од став (1) на овој член. Утврдениот износ на средства се уплаќа на посебна сметка на Агенцијата најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

(4) Доставувањето и утврдувањето на вистинитоста на податоците од став (3) на овој член е определено во член 39 од Законот за електронските комуникации.

### 8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на единствениот телефонски именик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2006), Правилникот за техничките барања за квалитет на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2006), Правилникот за методологија за формирање на цени на универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006), Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006), Правилникот за методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006) и Правилникот за утврдување на висината на средствата занадоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006).

#### Член 37

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 02-5407/1  
18 октомври 2010 година  
Скопје

Директор,  
**Петар Иваноски, с.р.**

## ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 2841.

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

### У П А Т С В О ЗА СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

#### Член 1

Со ова упатство се утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

#### Член 2

Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи содржи:

а) Назив на елаборатот за објектот и името на проектантот со соодветна лиценца за проектирање;

б) Проценка на загроеност од пожари, експлозии и опасни материи во која внесуваат:

- карактеристики на локацијата (микро и макро), степен на урбанизираност, степен на загроеност од пожари, експлозии и опасни материи и услови кои им погодуваат на пожарите, експлозиите и опасните материи, климатско-хидролошки услови кои имаат влијание врз загроеноста на објектот;

- растојание меѓу објектите на избраната локација и конструктивно градежни и технички мерки што произлегуваат од диспозицијата на објектите;

- опис и намена на објектите вртани во ситуацијата;

- детална анализа на опасностите од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектот, вградениот материјал и применетите конструкции, како и материјалите и материите што ќе бидат вградени, преработувани и користени во технолошкиот процес и врз основа на тоа применети мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

в) Избор на мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во однос на намената на објектот и технолошкиот процес во него;

г) Потребно количество и притисок на вода во хидрантската мрежа;

д) Потребни уреди, техничка опрема и средства за гасење на пожари;

ѓ) Уреди за вентилација на просториите;

е) Приодни патишта и премини;

ж) Излези и патишта за евакуација на загроени лица и материјални добра од пожари и експлозии;

з) Избор и поставување на уреди и инсталации за автоматско откривање, јавување и гасење на пожари, како и уреди за мерење на концентрацијата на запаливите експлозивни смеси (гасови, прашина, течности) и

с) Организација на заштитата од пожари, експлозии и опасни материи и тактичко-оперативни постапки во тек на градба на инвестиционите објекти.

#### Член 3

Во елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи се наведуваат прописите кои се однесуваат на применетите мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

#### Член 4

Со донесувањето на ова упатство престанува да важи Упатството за содржината на проектот за заштита од пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006).

#### Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2944/3  
5 октомври 2010 година  
Скопје

Директор на Дирекцијата  
за заштита и спасување,  
**Шабан Салиу, с.р.**

### ОПШТИНА ДРУГОВО

#### 2842.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02 година), член 2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр. 79/09), член 52 став 1 став 4 од Статутот на Општина Кичево („Сл. гласник на општина Кичево“ бр. 5/06 година), Одлуката за меѓуопштинска соработка бр. 07-1796/5, од 27.08.2009 година и член 53 од Статутот на Општината Другово, на ден 13.10.2010 година, склучија

### ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА ОД ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

(Вршење работи за внатрешна ревизија и инспекциски работи за потребите на општина Другово)

#### ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Општина Кичево со седиште на улица „Борис Кидрич“ бр. 1 Кичево, претставувана од дипл.ел.инг. Благоја Деспотоски - градоначалник, од страна како давател на услуги (во натамошниот текст: давателот на услугите), и

2. Општина Другово со седиште во с. Другово претставувана од Добре Никоски, градоначалник, од друга страна како корисник на услуги (во натамошниот текст: корисникот на услугите).

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и обврски на давателот и корисникот на услугите во врска со давањето на интелектуалните услуги од областа на внатрешната ревизија и инспекциските работи.

#### ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 2

Вкупната вредност на услугите кои претставуваат предмет на регулирање на овој договор се утврдува во висина од 8.000,00 денари (осум илјади денари) за извршување на конкретната услуга, за извршена ревизија (6.000,00 денари (шест илјади денари) а од областа на инспекцискиот надзор, 2.000,00 денари (две илјади денари) (канцелариски материјали, софтвер и хардвер бруто плати, ПТТ трошоци и други трошоци), на Буџетот на општина Кичево за што договорните страни се согласни да претставува составен дел на овој договор.

#### НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

#### Член 3

Плаќањето на извршените услуги, предмет на овој договор ќе се изврши во рок од 5 дена по приемот на фактурата со приложен преглед за извршените услуги потпишани и заверени од страна на давателот на услугите и потврдени од корисникот на услугите.

## РОК МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ

## Член 4

Извршувањето на услугите е по потпишувањето на Договорот и тоа, за периодот од .2010 година до 2011 година.

Извршувањето на услугите мора да биде во рамките и роковите пропишани со законските и подзаконските акти од областа на внатрешната ревизија и инспекциските работи.

## Член 5

Место на извршување на услугите е во седиштето на давателот на услугите односно корисникот на услугите во зависност од природата на услугата што треба да се изврши.

## Член 6

Давателот на услугите се обврзува дека ќе ги изврши обврските од член 1 од овој договор.

Услугата се смета за извршена со денот на потпишување на прегледот, за извршени услуги.

## КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

## Член 7

Квалитетот на извршените услуги мора да одговара на утврдените критериуми на законските и подзаконските прописи од областа на внатрешната ревизија и инспекциските работи.

Квалитетот го гарантира давателот на услугите во рамките на законските и подзаконските прописи од областа на внатрешната ревизија и инспекциските работи.

## РЕКЛАМАЦИЈА

## Член 8

Рекламација на квалитетот на извршените услуги корисникот на услугите поднесува во писмена форма во рок од 3 дена.

Давателот на услугите се обврзува да постапи според дадените забелешки и истите има обврска да ги изработи според барањата на законските, подзаконските и интерните акти на корисникот на услугите.

## ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕЧЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

## Член 9

Давателот на услугите се обврзува услугите наведени во член 1 од овој договор да ги извршува согласно утврдените одредби во законските, подзаконските прописи и интерни акти на корисникот на услугите, професионално, континуирано, економично, ефикасно, ефективно уредно и навремено, притоа водејќи доволно грижа за кодексот на етиката на однесување на државни службеници и функционери.

## Член 10

Корисникот на услугите се обврзува навремено и континуирано да доставува документација и информации битни за извршување на услугите наведени во член 1 од овој договор и со ништо да го оневозможува навременото извршување на побараните услуги.

Корисникот има можност и право во било кое време да се информира за текот, начинот, и времето на извршување на побараните услуги и притоа да има непречен увид во документацијата која се води во соодветната услуга.

## ВИША СИЛА

## Член 11

Давателот и корисникот на услугите се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон другата загуба, штета повреда или неизвршување на одредбите од овој договор, кои се предизвикани со дејство на виша сила.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорот нови услови за исполнување на договорот или услови за раскинување на договорот.

## ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 12

Овој договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од двете страни и истиот е со важност до 2011 година.

Договорот може да се раскине и пред неговото извршување со претходна согласност на двете договорни страни под услови предвидени со Законот за облигациони односи.

За правата и обврските кои не се регулирани со овој договор, а се во врска со неговото исполнување ќе се применува Законот за облигациони односи и Законот за државни службеници.

Во случај на спор кој не може да се реши спогодбено помеѓу договорените страни, ќе решава надлежниот суд во Гостивар.

За измените и дополнувањата на овој договор, договорените страни склучуваат Анекс-Договор.

Договорот е изработен во 6 истоветни примероци од кои 2 (два) се за давателот на услугите а 2 (два) за корисникот на услугите 1 (еден) за објавување („Службен весник на РМ“), 1 (еден) за Министерството за локална самоуправа.

Бр. 03-1130/1  
13 октомври 2010 година  
Другово

Бр. 08-2201/1  
13 октомври 2010 година  
Кичево

За корисникот на услугите  
Општина Другово  
Градоначалник,  
Добре Никоски, с.р.

За давателот на услугите  
Општина Кичево  
Градоначалник,  
дипл.елинж Благоја Деспотоски, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010139